



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Среда, 14 март 2001 Скопје Број 21	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	--	---

482.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Панчо Киро Бонев, од Гевгелија.

II

Делумно се ослободи од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Злате Драги Петров од Штип, во траење од 1 месец.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-315
14 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

483.

Врз основа на член 35 и член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59 од 22.07.2000) и член 18 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58 од 21.07.2000 година), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2001 година, донесе

УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ КОИ ВРШАТ ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ РАБОТИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат звањата на државните службеници кои во Министерството за надворешни работи и во дипломатските мисии и конзулати на Република Македонија во странство вршат дипломатски и конзуларни работи и задачи.

Член 2

За државните службеници кои вршат дипломатски и конзуларни работи и задачи во Министерството за надворешни работи се утврдуваат следните звања:

- Аташе,
- Трет секретар,
- Втор секретар,
- Прв секретар,
- Советник,
- Министер - советник и
- Амбасадор.

Член 3

Државниот службеник со звањето од став 1 од членот 2 од оваа уредба може да се стекне ако ги исполнува условите од Правилникот за условите и критериумите за стекнување на дипломатски звања на Министерството, кој го донесува министерот за надворешни работи.

Решение за доделување на дипломатските звања од став 1 член 2 од оваа уредба, донесува министерот за надворешни работи.

Член 4

Државниот службеник кој е упатен во дипломатска мисија или во конзулат на Република Македонија во странство, а врши конзуларни работи и задачи, пред властите на земјата на приемот се пријавува како:

- Вице конзул,
- Конзул,
- Конзул - советник и
- Генерален конзул.

Звањето генерален конзул во дипломатска мисија или во Генерален конзулат на Република Македонија во странство, на предлог на министерот за надворешни работи, се добива со именување од страна на Владата на Република Македонија.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1063/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

484.

Врз основа на член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/96), во членот 7 став 1 точка 5 се менува и гласи:

"- административно-деловни, индустриски и други стопански објекти, јавни, станбени и спортско-рекреативни објекти и комплекси во кои ќе инвестира странско лице, регистрирано во трговскиот регистар во Република Македонија (самостојно или во мешовита сопственост), врз основа на доставена инвестициона програма и доказ за обезбедени минимум 40% средства за објекти до 32.000.000,00 денари инвестициона вредност, односно 25% средства за објекти со над 32.000.000,00 денари инвестициона вредност".

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1322/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

485.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "11 ОКТОМВРИ" - С. УРВИЧ - ОПШТИНА КАМЕЊАНЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште "11 Октомври" - с. Урвич - општина Камењане, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 24.04.1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-97/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

486.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98, 45/98, 28/99 и 61/99), се вршат следните измени:

- во членот 2 и членот 4 став 2 по зборовите: "Влада на Република Македонија", зборовите "Уставен суд на Република Македонија", се бришат и
- во членот 18 по зборовите: "за потребите на", зборовите "Уставен суд на Република Македонија и", се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1231/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

487.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДОГОВОРНАТА СПОГОДБА СО ФИРМАТА HAINAN S.I.T. ENTERPRISE CORP

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за давање согласност на Договорот за изменување на Договорната спогодба со фирмата

Hainan S.I.T. Enterprise Corp УО бр. 02-6339/24/13.1 од 22.11.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 22.11.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5809/2
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

488.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ СО КИНЕСКАТА БАНКА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за давање согласност на Договорот за изменување на Договорот за заем со Кинеската банка УО бр. 02-6339/24/13 од 22.11.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 22.11.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5809/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

489.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕТО ДОБИВКАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. - СКОПЈЕ ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 1999 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на распределба на нето добивката од работењето на ЈП "Македонска пошта" ц.о. - Скопје по Годишната сметка за 1999 година бр. 03-2439/1 од 28.02.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Македонска пошта" ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 28.02.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5107/2
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

490.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. - СКОПЈЕ ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 1999 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на резултатите од работењето на ЈП "Македонска пошта" ц.о. - Скопје по

Годишната сметка за 1999 година, бр. 03-2438/1 од 28.02.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Македонска пошта" ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 28.02.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5107/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

491.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА "МАРИБЕЛ" УВОЗ - ИЗВОЗ ДОО, ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ПЕШТЕРИЦА", ПРИЛЕП

1. На "МАРИБЕЛ" ДОО, увоз-извоз Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина мермер на локалитетот "Пештерица", Прилеп, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 584 350,00	7 551 200,00
T2	4 584 350,00	7 551 700,00
T3	4 584 000,00	7 551 700,00
T4	4 583 850,00	7 532 700,00
T5	4 582 500,00	7 552 700,00
T6	4 582 500,00	7 551 700,00
T7	4 583 250,00	7 551 000,00
T8	4 584 000,00	7 551 200,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=1,7 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1226/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

492.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ОНИКС НА ДПТУ "ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ" УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛНОСТА КАЈ С. МАНАСТИР, ПРИЛЕП

1. На ДПТУ "Еуро Мармо-Гранити" ДОО, увоз-извоз - Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина оникс на локалноста кај с. Манастир, Прилеп, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 558 000,00	7 562 500,00
T2	4 558 000,00	7 563 100,00
T3	4 556 550,00	7 563 275,00
T4	4 556 450,00	7 564 850,00
T5	4 555 000,00	7 564 000,00
T6	4 555 000,00	7 560 550,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=7,0 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1225/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

493.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГЛИНА И ГЛИНИЗИРАН ШКРИЛЕЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "СОКОЛ И ЕЛЕН", МИШКО МИЛЕНКОВСКИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ "БАБИНО" ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА СОПОТНИЦА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги "СОКОЛ И ЕЛЕН", Мишко Миленковски ДООЕЛ увоз-извоз Битола се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина глина и глинизиран шкрилец на локалитетот "Бабино" во атарот на општина Сопотница, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 574 000,00	7 506 500,00
T2	4 574 000,00	7 507 750,00
T3	4 573 000,00	7 507 750,00
T4	4 573 000,00	7 506 500,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=1,25 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1223/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

494.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАНИТ НА "ГРАНИ-ПРИ", УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, - ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ГОЛЕМ КАМЕН-КОТЕЛОТ" КАЈ С. ЛОПАТИЦА, ПРИЛЕП

1. На "ГРАНИ-ПРИ", увоз-извоз ДОО - Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина гранит на локалитетот "Голем Камен-Котелот", кај с. Лопатица, Прилеп, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 560 350,00	7 549 750,00
T2	4 560 000,00	7 552 000,00
T3	4 561 000,00	7 552 000,00
T4	4 562 000,00	7 550 000,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=2,98 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1217/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

495.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ТЕХНИЧКИ УКРАСЕН КАМЕН - МЕРМЕР НА "УНИ-ГРАН-МЕР", БРАНКО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ВЕПРЧАНИ" - МАРИОВО

1. На "УНИ-ГРАН-МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина технички украсен камен-мермер на локалитетот "Вепрчани" - Мариово, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 569 000,00	7 564 000,00
T2	4 569 775,00	7 563 850,00
T3	4 570 000,00	7 564 100,00
T4	4 570 000,00	7 565 300,00
T5	4 569 000,00	7 565 500,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=1,49 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1216/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

496.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ДОЛОМИТ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ "БЕРОВИК", РАМИЗ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ОД С. БАТИНЦИ, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "МАРКОВА СУШИЦА" - С. ОСИНЧАНИ

1. На Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги "БЕРОВИК", Рамиз ДОО увоз-извоз од с. Батинци, Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина доломит на локалитетот "Маркова Сушица" - с. Осинчани, Скопје со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 640 250,00	7 529 200,00
T2	4 641 030,00	7 529 380,00
T3	4 641 080,00	7 530 320,00
T4	4 641 180,00	7 531 080,00
T5	4 641 040,00	7 531 140,00
T6	4 640 320,00	7 530 270,00
T7	4 640 300,00	7 530 100,00
T8	4 640 210,00	7 529 380,00
T9	4 640 180,00	7 529 280,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,98 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1218/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

497.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "АЛЕМ КОМПАНИ", ШАБАН ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ДОЛНО КОЊАРИ ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "С. ДОЛНО КОЊАРИ" ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. На Друштво за производство, трговија и услуги "АЛЕМ КОМПАНИ", Шабан ДООЕЛ експорт-импорт с. Долно Коњари Петровец се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина песок на локалитетот "с. Долно Коњари" во атарот на општина Петровец, со следните координати:

Поле А

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 644 650,00	7 558 875,00
T2	4 644 925,00	7 558 700,00
T3	4 645 100,00	7 558 925,00
T4	4 644 800,00	7 559 100,00

Поле Б

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4 645 600,00	7 558 775,00
T2	4 646 125,00	7 558 775,00
T3	4 646 125,00	7 559 025,00
T4	4 645 600,00	7 559 025,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,185 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1224/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

498.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21. 02. 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРИВРЕМНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

На Месната заедница "Дичо Зограф" за селата Тресонче, Росоки и Селце, Општина Ростуше, се пренесува правото на користење на недвижниот имот-

сопственост на Република Македонија, стара училишна зграда во с. Тресонче, лоциран на катастарската парцела бр. 230, место викано "Леништа", во вкупна површина од 3925 м² (земјиште и објект), евидентирано во имотниот лист бр. 42 КО Тресонче на Одделението за премер и катастар Гостивар, согласно со Заклучокот на Владата на Република Македонија бр. 23-177/1,3 од 21. 02. 2001 година.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува за период од 5 (пет) години.

Член 3

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, со користникот на имотот Месната заедница "Дичо Зограф", да потпише договор за условите и начинот на пренесување на правото на користење на имотот во кој што прецизно ќе се определат условите и начинот на пренесување на објектот и можностите за продолжување на рокот за користење на истиот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-177/1
21 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

499.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ПОД ЗАКУП

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот - воевно купатило кое што се наоѓа во касарната "Разловечко востание" во Делчево, се пренесува на користење под закуп на Општина Делчево, согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија бр. 23-327/1 од 01.02.2001 година.

Член 2

Висината на надоместокот за закупнината да го утврди Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, со Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Член 3

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, со користникот на имотот Општина Делчево, да потпише договор за условите и начинот на пренесување на правото на користење на имотот, при што прецизно да се наведат имотно-правните односи и условите за давање на објектот на користење.

Во Договорот од став 1 на овој член, би можело да се предвиди можност закупнината што би требало да ја плати Општина Делчево да се компензира со направените вложувања, доколку Општината прави такви вложувања, како и одредба дека недвижниот имот не може да се издава во подзакуп.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-327/1
30 јануари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

500.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот на објектот во Македонска Каменица кој што порано го користел и управувал Основното училиште "Кирил и Методиј" од Македонска Каменица, се пренесува на Државното средно училиште "Методи Митески - Брицо" од Делчево, согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија бр. 23-5762/1 од 28.01.2001 година.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надомест на неопределено време.

Член 3

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, со користникот на имотот Државното средно училиште "Методи Митески - Брицо" од Делчево, да потпише договор за условите и начинот на пренесување на правото на користење на имотот, при што прецизно да се определат имотно-правните односи и условите за давање на објектот на користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1425/1
23 јануари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

501.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27. 02. 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за култура и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 32	--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 2500 см ³ : ---Нови:	

8703 32 10 11 ----Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³;
-----Патнички автомобили, составени
а) Ланд Ровер
Фрееландер
2.0ЦЕди 5др

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1505/1 Претседател на Владата
27 февруари 2001 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

502.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
3002		Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи:	
	3002 20 00 00	-Вакцини за хумана медицина а) Вакцина "Рубеола"	5 пакети

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-119/1 Претседател на Владата
6 март 2001 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

503.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

4202

Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанги, школски чанти, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер или од картон, или целосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:

4202 12 00 00

--Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали

3 парчиња

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени

8471 30 00 00

-Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј

3 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1118/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

504.

Врз основа на член 171 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000 и 103/2000), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 02.03.2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАБОТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Се овластува Заводот за платен промет до конституирањето на Централниот депозитар за хартии од вредност, да ги врши следните работи од надлежност на Централниот депозитар на хартии од вредност:

- водење на регистар на хартии од вредност во нематеријален облик во вид на електронски записи;
- изврши пренесување на податоците од акционерските книги на акционерските друштва во Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно со Правилникот за начинот на пренесување на акционерските книги;
- утврдување и порамнување на обврските кои произлегуваат од трансакциите со хартии од вредност.

Член 2

Заводот за платен промет е должен да обезбеди кадровска, техничка и организациона оспособеност за вршење на работите од член 1 на оваа одлука.

Член 3

За успешно и благовремено пренесување на податоците од акционерските книги на акционерските друштва, Заводот за платен промет треба да изврши обука на одговорните лица во акционерските друштва за водење на акционерските книги.

Член 4

Рокот од шест месеци за пренесување на акционерските книги од член 171 став 3 од Законот за хартии од вредност, за акционерските друштва ќе започне да тече од 01.06.2001 година.

Член 5

Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-167/1 од 21 февруари 2001 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-239/1
5 март 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

505.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на 05.03.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Захари Арсенков, со завршен Филолошки факултет за директор на брокерската куќа "БРО-ДИЛ" АД, со седиште во Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 3.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-30/3
5 март 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

506.

Врз основа на член 397 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/98) и член 62 од Законот за организација на работата на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), министерот за економија во согласност со министерот за транспорт и врски и министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА И ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ НА ПАТИШТАТА**

Член 1

Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и основното оптоварување на возилата и за основните услови кои мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата во сообраќај на патиштата ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 50/82) во член 6, став 1 во точката 1, бројот "6" се заменува со бројот "12", а во точката 5, потточка б, бројот "18" се заменува со бројот "18,75".

Член 2

Во член 7, став 1, бројот "2,5" се заменува со бројот "2,55".

По ставот 1 се додава нов став кој гласи:

"За товарни моторни возила и приклучни возила со изотермна надградба (ладилник и др.) чија дебелина на сидовите е поголема од 45 mm, дозволената широчина е 2,6 m".

Член 3

Во член 9 бројот "6,7" се заменува со бројот "7,2", а бројот "24" се заменува со "25".

Член 4

Во член 11, став 1, точките 1, 2, 3 и 4 се менуваат со нови пет точки кои гласат:

- 1) Оптоварување на една непогонска оска 10 t
- 2) Оптоварување на еднократна непогонска оска или на повеќе оски со меѓусебно растојание помало од 1 m изнесува 11 t
- 3) Оптоварувањето на удвоена непогонска оска со меѓусебно растојание:
 - од 1 m до < 1,3 m изнесува 16 t
 - од 1,3 m до < 1,8 m изнесува 18 t
 - ≥ 1,8 m изнесува 20 t
- 4) Оптоварување на еднократна погонска оска изнесува 11,5 t
- 5) Оптоварување на тандем погонски оски со меѓусебно растојание:
 - од 1 m изнесува 11,5 t
 - од 1 m до < 1,3 m изнесува 16 t
 - од 1,3 m до < 1,8 m изнесува 18 t
 - ≥ 1,8 m изнесува 24 t".

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи:

"Во случај кога растојанието е поголемо од 1,3 m, ако возилот има погонска оска со удвоени пневматици и пневматски систем за потпирање, дозволената маса по оска се зголемува за уште по 1 (еден) тон."

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Согласни

Министерство за транспорт
и врски
Министер,
Љупчо Балковски, с.р.

Министерство за економија
Министер,
м-р **Бесник Фетаи, с.р.**

Министерство за внатрешни работи
Министер,
Доста Димовска, с.р.

И С П Р А В К И

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на опрема, алат, инструменти и други средства наменети за изградба на ХЕЦ "Козјак", објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 71/99, испуштени се зборовите, поради што се дава

**И С П Р А В К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА, АЛАТ, ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ
ЗА ИЗГРАДБА НА ХЕЦ "КОЗЈАК"**

Дополнувањето и прецизирањето се однесува на спецификацијата (прилог кон Одлуката), односно во делот на "Хидромеханичка опрема" Т.А.: Доводен тунел, секција 5: цевковод со што наместо, Т.5.1: цевковод со тарифна ознака: 7306900000 треба да стои:

Т.5.1. - челични лимови до 10 мм - тарифна ознака: 7208.52.90.00 и

Т.5.2. - челични лимови 10 мм - тарифна ознака: 7208.51.90.00

Вкупната цена останува непроменета.

Бр. 23-5052/2 Од Владата
12 март 2001 година на Република Македонија
Скопје

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука), објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001, направена е грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ-ОДЛУКА)**

Во член 2, во став 1, во бројот 33. Лекови за хумана медицина, во колоната Царинска тарифа (Глава, Тарифен број, Тарифна ознака), наместо бројот "3304" треба да стои бројот "3004".

Бр. 23-1136/1 Од Владата
12 март 2001 година на Република Македонија
Скопје

Огласен дел**НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ПТрег. бр. 618/01, на регистарска влошка бр. 02008505?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлука за намалување на влог на Друштвото за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11.

Упис на одлука за намалување на основна главница на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 11, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 618/01. (4998)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ПТрег. бр. 3015/2001, на регистарска влошка бр. 4-02000576-000-04, го запиша во трговскиот регистар

бришењето на ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ А.Д. СКОПЈЕ, кеј "13 Ноември" кула 3/4, Скопје.

Бришење на: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ А.Д. СКОПЈЕ, кеј "13 Ноември" кула 3/4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 3015/2001. (5224)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3983/2000, на регистарска влошка бр. 02029993?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗО - МА, Зоран и Марија ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "1439" бр. 6 Скопје.

Дејности: 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.11, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.33, 70.34, 71.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, изведуваче на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Зоран Јовановски, управител без ограничување.
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.63, 45.31, 45.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3983/2000. (33423)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4760/2000, на регистарска влошка бр. 02032589?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало, градежништво и услуги ГОГА САН Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Христо Татарчев" бр. 5 Скопје.

Содружник на друштвото е Гоце Ангелов од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 5/3-38 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 63.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 01.21, 01.22, 01.23, 01.25, 01.30, 15.51, 15.52, 18.10, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 36.11, 71.40, 36.12, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, консигнациона продажба, изведуваче на градежни работи во странство, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува и претставува управителот на истото, Гана Ангелова од Скопје и тоа без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4760/2000. (33424)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4660/2000, на регистарска влошка бр. 02032697?-8-10-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ЛУКСОР 2000 експорт-импорт ДООЕЛ, ул. "11 Март" бр. 5 Скопје.

Друштвото е основано со изјава од 21.6.2000 год., а содружник е Џељал Халим од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44/4, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.23, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 60.23, 60.24, 60.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 25.11, 25.12, 25.13, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 55.52, 55.81/1, 15.82/2, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.51, 15.52, 71.10, 71.21, 63.21, 60.22, надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Џељал Халим, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4660/2000. (33425)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4419/2000, на регистарска влошка бр. 02032286?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Угостителски објект ФОРТУНА - Ф ТП Фуат Абдулхалим Халим ул. "11 Март" бр. 5 Скопје.

Трговецот поединец е основан со пријава од 21.6.2000 год., а основач е Фуат Халим од Скопје.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Фуат Халим, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4419/2000. (33426)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2756/2000, на регистарска влошка бр.

02030001?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво на Трговското друштво за производство, угостителство, трговија, транспорт и услуги ПЕКАРА - МИТРЕВСКИ, Драги и други ДОО увоз-извоз, ул. "27 Март" бр. 20, Кавадарци.

Содружници на трговското друштво како ДОО се: Драги Митревски, Горѓи Митревски и Зоранчо Митрев од Кавадарци.

Друштвото е основано со договор од 01.04.2000 год.

Дејности: 01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 15.91, 15.93, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 37.20, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драги Митревски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2756/2000. (33427)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4358/2000, на регистарска влошка бр. 02030349?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на ТП КЕЦ ПЛУС - сендвичара Игор Ване Шумковски, ул. "Партизански одреди" бр. 8 Скопје.

Основач е Игор Ване Шумковски, ул. "Партизански одреди" бр. 8 Скопје, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4358/2000. (33428)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4807/2000, на регистарска влошка бр. 02032772?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги ТЕРА ВИТА Ејуп ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "159-н. Дреновец" бб.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.25/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 51.70, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, 51.70, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува Ејуп Адили од с. Гермо - Цепчиште, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4807/2000. (33429)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3261/2000, на регистарска влошка бр. 02028469?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Промет на мало со авто делови - прибор возила и сервис ШАИНИ ТП Шаин Шаип Шаини Тетово, ул. "Илинденска - компл. шипад" б.б.

Основач е Шаини Шаип Шаин од Тетово, ул. "Б. Миладинови" бр. 192/А.

Дејности: 50.30/2, 50.10, 50.20.

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице е Шаин Шаип Шаини, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3261/2000. (33430)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4976/2000, на регистарска влошка бр. 0203289?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги РИБАР ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Кумровец" бр. 1.

Основач е РИБАР Онтарио Канада.

Дејности: 51.11, 51.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 54.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.30, 63.40, 74.83, 74.84, 80.42.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4976/2000. (33431)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4603/2000, на регистарска влошка бр. 02032518?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЛИМАРКЕТ Евгенис и други ДОО увоз-извоз ул. "Владимир Комаров" бр. 7/43.

Дејности: 22.22, 25.11, 25.12, 25.13, 21.25, 22.21, 22.22, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 28.12, 28.72, 36.62, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.32, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.92, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување, компензациони, консигнациони и комисиони работи, реекспорт, меѓународен транспорт, туризам и шпедиција, лизинг.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Евгенис Циронис.

Основачи се Евгенис Циронис, Мицковски Аце и Мицковски Звонко.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4603/2000. (33432)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4963/2000, на регистарска влошка бр.

02032883?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП превоз на патници и стоки ЛАДА Беки Мејди Курти бул. "Македонско кос. Бригада -10" бр. 33а, Скопје.

Основач е Баки Курти од Скопје, бул. "Македонско косов. Бригада -10" бр. 33а Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Баки Курти, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4963/2000. (33433)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4938/2000, на регистарска влошка бр. 02032875?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство на хартиена амбалажа ЕКОХАРТ ДООЕЛ експорт-импорт Велес, ул. "Скопски пат" б.б.

Основач на друштвото е Димов Тодор од Велес, ул. "Петре Алчев" бр. 31.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50/30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.42/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Димов Тодор, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4938/2000. (33434)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4800/2000, на регистарска влошка бр. 02032855?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Трговец поединец ТП Тања Санде Накова ЛЕНСТОН трговија на мало со облека ул. "Моша Пијаде" бр. 8/2 Валандово.

Единствен содружник е Тања Накова од Валандово.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.48, 52.63.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување е Тања Накова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4800/2000. (33435)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4888/2000, на регистарска влошка бр. 02032818?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на ТП БРАБУС Трговија на мало Габриела Љупчо Николовска, бул. "Јане Сандански" Т.Ц. Бисер лок. 17 приземје Скопје.

Основач на ТП е Габриела Николовска од Крива Паланка, ул. "8-Октомври" бр. 69.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.33.

ТП во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Габриела Николовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4888/2000. (33436)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3511/2000 на регистарска влошка бр. 02028896?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец на мало со козметички и тоалетни препарати АРОМА-МАРКЕТ ТП Лидија Кирил Велковска ГТЦ 6.6. подрум 1 Скопје.

Дејности: 52.12, 52.33, 52.44/2, 52.62, 52.48

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Лидија Кирил Велевска од Скопје, ул. Гемициска бр. 13.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3511/2000. (33567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 184/2000 на регистарска влошка бр. 1-69936-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар Приватната здравствена организација - ординација ДР ВЕСНА со седиште во Скопје на ул. Ѓорче Петров бр. 99.

Приватната здравствена организација е основана со Акт за основање од 22.05.2000 г.

Основач: Весна Мандаловска од Скопје, с. Волково, ул. 31 бр. 19 со основачки влог од 150.000,00 денари

Дејности: 8513.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара самиот свој имот.

Директор: Весна Мандаловска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 184/2000. (33568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1703/2000 на регистарска влошка бр. 102028174?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец на ТП НЕНИ Стојанчо Мирослав Марковски Куманово, ул. Иво Лола Рибар бр. 43.

Основач: Марковски Стојанчо од Куманово ул. Сутјеска бр. 23.

Дејности: 51.37, 52.11.

Лице за застапување во внатрешно трговско работење е Марковски Стојанчо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 703/2000. (33569)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3221/2000 на регистарска влошка бр. 02029239?-3-01--000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство, трговија, транспорт, градежништво, земјоделство, угостителство и услуги ТРЕНД 2000 Исак и Асим ДОО експорт -импорт, с. Сенокос, Неготино Полошко.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.3, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62,

51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/3, 74.84, 93.02.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, Реекспорт - меѓународна шпедиција - меѓународен транспорт на стоки - меѓународен превоз на патници - застапување и посредување во над. промет - комисионо и консигнационо работење - туристички и угостителски услуги - изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските натанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Јонузи Исак управител, без ограничување.

Содружници: Јонузи Исак од с. Сенокос, Гостивар носител на л.к.бр. 221776 и МБ: 1404966473026 и Јонузи Асим од с. Сенокос, Гостивар носител на пасош бр. 1350466 МБ: 1207972473003.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3503/2000. (33570)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3503/2000 на регистарска влошка бр. 02029151?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАНЕТ Благоја ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Кратовска бр.14-а Скопје.

Основач: Благоја Маџароски од Скопје.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.8.15.87, 15.89, 2.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 74.13, 74.4, 63.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување со странски фирми реекспорт консигнациона и продажба.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во трговскиот промет е Ивица Петрески - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3503/2000. (33571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3149/2000 на регистарска влошка бр. 02028772?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Угостителски дуќан М.И.М. Ридван Мухарем Јахиевиќ Т.П Скопје ул. Александар Бујанов бр. 61/2- Скопје.

Оновач: РИДВАН ЈАХИВИЌ од Скопје.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Седиште ул. Александар Бујанов бр. 61/2-2 Скопје.

Одговорност: За преземените обврски одговара со самиот имот.

Управител: Ридван Јахиевиќ управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3149/2000. (33572)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3456/2000 на регистарска влошка бр. 02028747?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Автокиси ЕКЛЕР ТП Емин Бедри Садику Скопје ул. 153 бр. 10.

Емин Бедри Садику од Скопје ул. 13 бр. 10 лк. бр. 1163209 МБ 1306958450090 - како основач.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

- Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

- За обврските во правниот промет со трети лица одвара лично со целиот свој имот.

Овластување: Емин Бедри Садику, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3456/2000 (33573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3791/2000 на регистарска влошка бр. 02029183?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Колонијал АЛВАРАДА Илбер Исљам Шакири ГТЦ лок. бр. 66 Тетово.

Основач: Илбер Исљам Шакири од Тетово, ул. Вон Вардарски 20 со МБ 0107976470086 и л.к.бр. 371211 УВР Тетово.

Фирма: ТП Колонијал АЛВАРАДА Илбер Исљам Шакири.

Седиште: ГТЦ лок. бр. 66 Тетово.

Дејност: 52.11.

За управител на ТП се одредува Илбер Исљам Шакири од Тетово со МБ 0107976470086.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3791/2000 (33574)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1647/2000 на регистарска влошка бр. 02033644?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за производство, трговија и услуги ОРФЕЈ МУЦИ Орвеј ДООЕЛ Шуто Оризари, Скопје ул. Тиквешка бр. 11.

Дејности: 21.21, 21.2, 21.23, 21.25, 22.14, 22.15, 22.22, 22.4, 22.3, 24.64, 24.65, 33.40, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.2, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52/12, 52/21, 52/22, 52/33, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/41, 52/42, 52/43, 52/44/1, 52/44/2, 52.44/, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84.

- надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт конигнација, шпедиција, малограничен промет со СРЈ, Албанија, Грција и Бугарија.

Основач на друштвото е Аде Орфеј од Шуто Оризари ул. Тиквешка бр. 11, Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е: Адем Орфеј управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1647/2000 (33575)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3533/2000 на регистарска влошка бр. 02029198?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП кафе бар САМИ, Сами Рфик Ибраими ул. ЈНА бр. 169 - Гостивар.

Како трговец подинец се пријавува лицето Сами Ибраими од Гостивар.

Дејности: 55.30/2, 55.40.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со елиот свој имот.

Сами Ибраими - Управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3533/2000 (33576)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3198/2000 на регистарска влошка бр. 02028336-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство трговија и услуги МАНИ ПРОДУКТ Иса и др ДОО увоз извоз Куманово ул. Бајрам Шабани бр. 26 а.

Основачи на друштвото се: Иса Бељули од Куманово ул. Бајрам Шабани бр. 26 а Пембуше Бељули од Куманово ул. Бајрам Шабани бр. 26 а.

Управител на друштвото е Пембуше Бељули од Куманово ул. Бајрам Шабани бр. 26 а.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 25.21, 25.22, 25.34, 29.71, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.1, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 52.72/1, 55.11, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 74.13, 74.14, 74.20/2 и 74.84.

Дејности на надворешно трговско работење се: посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, комисијска продажба, продажба на стоки во конигнациони складиста.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3198/2000 (33577)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3800/2000 на регистарска влошка бр. 0209187?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство, трговија, транспорт, градежништво, угостителство и услуги АЛФА - М Илмасан ДООЕЛ експорт-импорт, Гостивар ул. Б. Јовановски бб.

Основано со акт од 14.05.2000 год.

Единствен содружник Илмасан Даути од Гостивар.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 16.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 20.30, 20.40, 24.16, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.5, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.1, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.2, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.02.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународна шпедиција, меѓуароден транспорт на стоки и патници, малограничен промет сососедните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Туристички и угостителски услуги.

Изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител Илмиасан Даути, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3800/2000 (33578)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3532/2000 на регистарска влошка бр. 02029001?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво КОНЕТК Сашо и Зорица ДОО Скопје ул. Сремски фронт бр. 30 Скопје.

Основачи: Сашо и Зорица Јовановски.

Влог: 161.400,00 ден или 5200 ДЕМ.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.81, 17.51, 17.54, 19.30, 26.30, 28.11, 28.12, 29.40, 29.51, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.31, 51.32, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.40, 60.21, 60.2, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.84 надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, рекперт, консигнација, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт и шедиција малоганичен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правиот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Зорица Јовановска која ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3532/2000 (33579)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3494/2000 на регистарска влошка бр. 02028828?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦОНИ Горѓи Паунков ДООЕЛ увоз-извоз Богданци ул. Маршал Тито бр. 138 Богданци.

Дејности: 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.2, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.23, 74.84, 01.12, 01.11, 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.2, 50.30, 50.41, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33.

Во правниот промет Друштвото за поризводство, трговија и улесги ЦОНИ Горѓи Паунков ДООЕЛ увоз-извоз Богданци ул. Маршал Тито бр. 138 Богданци настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во вантврешниот промет ќе го застапува Горѓи Пануков, управител со неограничени овластувања.

Друштвото во надворешниот трговски промет ќе го застапува Горѓи Пануков, управител со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3494/2000 (33580)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1064/2000, на регистарска влошка бр. 02009083?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управителот на Центарот за подучување странски јазици и компјутери ЛИНГВАФАН Фанија ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 118-1/2.

Се брише Марија Димитровска, управител, а се запишува Ангелина Гаковска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1064/2000. (33696)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П.Трег. бр. 659/2000, на регистарска влошка бр. 01009259?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Трговското, услужно и производно друштво Петко Спасевски, ПОЛОНИА - ПРОМ увоз-извоз Бистрица ДООЕЛ, Бистрица.

Горенаведената фирма како основачки влог внесува: 310.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола - Битола, П.Трег. бр. 659/2000. (33697)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1057/2000, на регистарска влошка бр. 02006630?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за производство, промет на големо и мало увоз-извоз ПАРК КОМЕРЦ Јордан и Димче ДОО Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 80б.

Друштво за производство, промет на големо и мало увоз-извоз ПАРК КОМЕРЦ Јордан и Ленче ДОО Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 80б.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1057/2000. (33698)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 166/2000, на регистарска влошка бр. 1-640-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на Културата Крива Паланка ул. "Маршал Тито" б.б.

Се врши промена на лицето овластено за застапување: Да се брише Јордан Михајловски, в.д. директор без ограничувања.

Да се запише:

Вања Јакимовска, в.д. директор на Домот на културата - Крива Паланка неограничено овластување за застапување и претставување во правниот промет пред три лица.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 166/2000. (33699)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 492/2000, на регистарска влошка бр. 6-02000400-000-01, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на ТП на Трговецот поединец за промет со колонијални производи Роза Ристо Петрова ДОКИ ТП Кавадарци, ул. "Вано Гунев" бр. 2.

Се врши префрлање на Трговец поединец за промет со колонијални производи Роза Ристо Петрова ДОКИ ТП Кавадарци, ул. "Вано Гунев" бр. 2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 492/2000. (33700)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1104/2000, на регистарска влошка бр. 02021011?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејноста на Друштвото за мерн регулациони системи и електро машински инсталации МЕПРИНГ Тодор и др. ДОО Скопје ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 30/1 станбен блок Б8 ламела 1.

Во внатрешниот промет се прошируваат дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1104/2000. (33701)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 70/2000, на регистарска влошка бр. 1-477-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на АД за трикотажа и конфекција КИРО ФЕТАК ЦО Куманово, ул. "ЈНА" бр. 18.

Се брише Ничевски Владимир, се запишува Азири Шахин, в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 70/2000. (33702)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П.Трег. бр. 685/2000, на регистарска влошка бр. 003498, ја запиша во трговскиот регистар промената на управителот на Друштвото за производство и трговија МАРКОНИ Бубања Радосав ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Г. Оризари, ул. "Владимир Назор" бр. 13.

Се врши промена на управителот на друштвото. Му престануваат овластувањата за застапување и претставување на друштвото на досегашниот управител Бубања Радосав и се брише од трговскиот регистар.

Нов управител на друштвото е Гоце Танески од с. Мусинци, кој ќе управува и ќе го застапува друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, П.Трег. бр. 685/2000. (33703)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 449/2000, на регистарска влошка бр. 4-0200184-005-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Акционерското друштво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница - Центар за телекомуникации монтажа и сервисирање Скопје, ул. "Индустриска" б.б. Скопје.

Во внатрешниот промет на надворешнотрговското работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 449/2000. (33704)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 509/2000, на регистарска влошка бр. 4-0200184-017-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Акционерското друштво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница - Регионален центар за телекомуникации Кочани, ул. "Маршал Тито" б.б. Кочани.

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 509/2000. (33705)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П.Трег. бр. 194/2000, на регистарска влошка бр. 001620, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Друштвото за производство, сервис, градежништво, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги Б-К МАРКЕТ на Владе Јовановски ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Охридски" комплекс "Пелагонка" 2 ламела 2/1.

Се зголемува основната главнина на друштвото за износ од 4.212.770,00 денари кој произлегува од нето

добивката по завршна сметка видно од билансната состојба на konto 917.

Од Основниот суд Битола - Битола, П.Трег. бр. 194/2000. (33706)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 557/2000, на регистарска влошка бр. 4-200184-003-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Акционерското друштво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница - Центар за телекомуникации Телеграф Телефон, ул. "Орце Николов" б.б. Скопје.

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 557/2000. (33707)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 505/2000, на регистарска влошка бр. 4-0200184-013-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Акционерското друштво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница - Регионален центар за телекомуникации Тетово, ул. "Индустриска" б.б. Тетово.

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 505/2000. (33708)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1089/2000, на регистарска влошка бр. 02004738?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот на Трговското друштво за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало со застапување на странски фирми со разновидни стоки ОСКАР Мануел Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Новиот назив на друштвото е Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало со застапување на странски фирми со разновидни стоки ОСКАР КП Мануел Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Илинденска" бр. 60.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1089/2000. (33710)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 750/2000, на регистарска влошка бр. 02021002?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги АРАБЕЛА Саљим ДООЕЛ ул. "Ибе Паликуќа" бр. 25 Куманово.

Дејности: 15.93, 19.85, 15.98, 25.21, 25.23, 25.14, 50.10, 50.30/2, 51.66, 52.33, 52.72, 55.11, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 73.30.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 750/2000. (33711)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 969/2000 на регистарска влошка бр. 8-02001678-000-11, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и управител на Трговското друштво за новинско-издавачка дејност и трговија на големо и мало со увоз-извоз и услуги во прометот М. Експрес ЕМ ДООЕЛ Скопје, ул. 8-ма ударна бригада бр. 20.

Новиот назив на седиштето гласи: Трговско друштво за новинско-издавачка дејност и трговија на големо и мало со увоз-извоз и услуги во

прометот М Експрес ЕМ ДООЕЛ Скопје бул. Иво Лола Рибар бр. 59 кат 6 стан 16.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 969/2000. (33791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1011/2000 на регистарска влошка бр. 02016878?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач, и промена на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕКО ИМПЕКС Фадил ДООЕЛ експорт-импорт с. Арачиново, ул. Маршал Тито бр. 224.

Новиот назив на фирмата гласи:

Друштво за производство, трговија и услуги БЕКО ИМПЕКС Бедри ДООЕЛ експорт-импорт, с. Арачиново, ул. Маршал Тито бр. 224.

Во претпријатието пристапува: Бедри Бекири од с. Арачиново, ул. Маршал Тито бр. 78, Скопје.

Се брише: Бекири Фадил, управител без ограничување.

Се запишува: Бекири Бедри, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1011/2000. (33792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1154/2000 на регистарска влошка бр. 02020807?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и истапување на содружник на Друштвото за трговија, услуги и производство БЕЛТО КОМПАНИ 2000 Бејтула и др. ДОО експорт-импорт ул. Зеф Љуш Марку бр. 36, Скопје.

Промена на назив:

Друштво за трговија, услуги и производство БЕЛТО КОМПАНИ 2000 Бејтула и др. ДОО експорт-импорт ул. Зеф Љуш Марку бр. 36, Скопје.

Зуди Бајрами истапува од горенаведеното друштво со одлука од 10.05.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1154/2000. (33793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1324/2000 на регистарска влошка бр. 02006280?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговското друштво МАНЕККОМ Владо ДООЕЛ увоз-извоз ДТЦ Маврово, ламела Ц 1 кат, локал бр. 10, Скопје.

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гласи: Трговско друштво МАНЕККОМ Владо ДООЕЛ увоз-извоз, ул. Мито Хаџи Василев-Јасмин бр. 50, Скопје.

Се брише Богдановска Маја, управител, а се запишува Богдановска Љиљана, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1324/2000. (33794)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 215/2000 на регистарска влошка бр. 010959, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛО КОЗМЕТИКА-ТРЕЈД Никола ДООЕЛ, ул. Ариф Мустафа. бр. 4-А, Охрид.

Основач: Ивановски Никола, ул. Ариф Мустафа бр. 4-А, Охрид.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 35.11, 35.12, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.15, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2,

52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.84, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги и продажба на стоки од консигнациони склади во странски стоки.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет е Ивановска Снежана, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 215/2000. (33795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 886/2000 на регистарска влошка бр. 02007406?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Тутунскиот комбинат акционерско друштво ул. 11 Октомври бр. 125, Скопје.

Во внатрешниот трговски промет дејноста се проширува со: 50.10 - продажба на моторни возила.

Во надворешниот трговски промет дејноста се проширува со: консигнациони работи и консигнациони складишта.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 886/2000. (33796)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1139/99 на регистарска влошка бр. 007295, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за трговија, транспорт и услуги Бошковски Миле увоз-извоз М-БЕНЕЛИ ДООЕЛ ул. Леринска бр. 23, Битола.

Дејности: 01.11, 01.21, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.98/2, 17.40/1, 20.10/1, 20.40, 21.23, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 52.11, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 74.12, 74.20/3, 74.40.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Бошковски Миле, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1139/99. (33797)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 237/99 на регистарска влошка бр. 006378, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за сообраќај, трговија на големо и мало и услуги, увоз-извоз Константиновски Роберт ЦИНА ДООЕЛ, ул. Партизанска бр. 14-Б/31, Битола.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.11, 63.21, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.43.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Константиновски Роберт, управител без ограничувања.

Основна главнина на друштвото изнесува 724.192,00 денари по билансна состојба.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 237/99. (33798)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 4441/99 на регистарска влошка бр. 010609, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ според ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги СТИВЕНСИЛ Владо Павлески ДООЕЛ увоз-извоз с. Долно Оризари, Битола.

Дејности: 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.41, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.72, 18.23, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 4441/99. (33799)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1095/99 на регистарска влошка бр. 007251, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за трговија, промет и услуги Звонки Трпоски СЕНА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 133, Струга.

Основачки влог: 354.3000,00 ден., или 11.430 ДЕМ според извештајот на проценета вредност на влогот во предмет.

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 31.20, 32.20, 50.30, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/2, 60.22, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Соња Трпоска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1095/99. (33800)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3674/99 на регистарска влошка бр. 009838, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ДОО на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало на Стојовска Елка и др. ДЕМ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп ул. Борка Медарот 17.

Претворање на приватното претпријатие за производство услуги, трговија на големо и мало ДЕМ-КОМЕРЦ, увоз-извоз, П.О. Прилеп во ДОО која ќе гласи: Друштво за производство, услуги и трговија на Стојовска Елка и др. ДЕМ-КОМЕРЦ, увоз-извоз ДОО Прилеп.

Седиште: во Прилеп ул. Борка Медарот 17.

Основачи - содружници:

Стојовска Елка од Прилеп со стан на ул. Борка Медарот и Стојовски Даре од Прилеп со стан на ул. Борка Медарот бр. 17.

Основен влог: 5200 ГМ во основни средства според проценката на овластен проценител Танески Лаки од Прилеп.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.85, 15.89, 15.98, 50.30/1, 50.30/2, 15.30/3, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 65.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.23, 72.60, 74.81, 74.84, 92.20, 92.34, 93.05, 60.22.

Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, држење на странски стоки во консигнациони складишта, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка:

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото: Стојовска Елка од Прилеп со стан на ул. Борка Медарот бр. 17, Прилеп.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3674/99. (33801)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 4321/99 на регистарска влошка бр. 010483, го запиша во трговскиот регистар Трговец - поединец за трговија - ПЕРЛА - ТП Охрид Владо Јордан Косески Трговски центар "АМАМ" 123 Охрид.

Дејности: 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.41, 52.42, 52.43. Управител Владо Косески од Охрид ул. Даме Груев 10 ЕМБ 07059558430012.

Трговец поединец одговара со целиот свој имот со полна одговорност и настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 4321/99 (33802)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 833/2000 на регистарска влошка бр. 011620, го запиша во трговскиот регистар основање Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија Лилјана Милованоска "ВЛА-ДЕ" увоз-извоз, М. Брод - ДООЕЛ Македонски Брод, ул. "Маршал Тито" бр. 13.

Дејности: 14.21, 14.22, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 63.21, 72.50, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.04, 93.05.

- надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консиг-

национални складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Смилер Маркоски, директор на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со л.к. број 28907 ЕМБ 3011968444002 издадена од ОВР - Македонски Брод.

ПОЛНИ ОВЛАСТУВАЊА, ПОЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 833/2000 (33803)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 457/2000 на регистарска влошка бр. 009944, го запиша во трговскиот регистар промена на содружник Друштво за трговија, угостителство и услуги на Виолета Диневска "ФЛЕШ ЛАЈТ" Охрид ДОО Седиште, Охрид ул. Димитар Влахов 53.

Се врши промена на фирма на Друштвото.

Стара фирма:

Друштво за трговија, угостителство и услуги на Пател Цингис "ФЛЕШ ЛАЈТ" Охрид ДОО Охрид, ул. Св. Климент Охридски бб.

Трговското друштво ќе работи под нова фирма: Друштво за трговија, угостителство и услуги на Виолета Диневска "ФЛЕШ ЛАЈТ" Охрид ДОО Седиште, Охрид ул. Димитар Влахов 53.

Се врши промена на седиштето на Друштвото.

Старо седиште:

Охрид, ул. Св. Климент Охридски бб.

Трговското друштво ќе работи во ново седиште: Седиште, Охрид ул. Димитар Влахов 53.

Друштвото ќе ги обавува и следните дејности:

45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 45.41, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.30, 50.30/3, 50.4, 50.40/3, 50.40/4, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - **ПОЛНИ ОВЛАСТУВАЊА.**

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите средства - **ПОЛНА ОДГОВОРНОСТ.**

Со друштвото управува управителот Билјана Димитровска со неограничени овластувања во рамките на П. Трег. 457/2000 запишаните дејности.

Содружниците како основачки влог обезбедија основачка главница, во висина од 5.600 ДЕМ во основни средства по проценка на овластен проценител.

Во останатото продолжува да важи досегашниот упис.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 4321/99 (33805)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3412/99 на регистарска влошка бр. 009576, го запиша во трговскиот регистар претворање на ПП во ДООЕЛ Друштво за производство, услуги и трговија "КФСРТ" Котевски Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Ресен нас. "Црквиште" бр. 1/6 Ресен.

Се врши претворање на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало "КФСРТ" увоз-извоз Ресен П.О. во Друштво за производство, услуги и трговија "КФСРТ" Котевски Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Ресен.

Седиште: нас. "Црквиште" бр. 1/6 Ресен Котевски Лазар со рег. бр. лк. 24089 ОВР Ресен и МБ 2102939414007 - Управител со неограничени овластувања.

Основен влог: 5.100 ДЕМ во предмети.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.1, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.1, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.40, 55.51, 55.52, 22.12, 25.21, 25.22, 45.44, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.04.

- Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кои произлегуваат од правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Основачот не одговара за обврските на друштвото.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3412/99 (33806)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 4411/99 на регистарска влошка бр. 010573, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ Друштво за производство трговија и услуги на Љупчо Пакоски ФАС увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп ул. "Јане Сандански" бб.

Дејности: 01.11, 01.41, 02.01, 45.44, 45.45, 45.43, 45.42, 45.41, 55.40, 63.30, 63.40, 50.20, 20.10, 20.40, 18.10, 19.30, 25.13, 25.24, 20.30, 20.20, 92.20, 52.11, 52.24, 52.1, 52.21, 52.23, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 50.10.

- Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки во консиг. склади на стран. стоки, реекспорт.

Овластувања на субјектот со уписот во правниот промет полни овластувања:

Вид и обем на одговорност на субјектот со уписот во прав. промет - полна одговорност, лице овластено за застапување на субјектот - Паскоски Љупчо како управител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 4411/990 (33808)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3861/99 на регистарска влошка бр. 0010028, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ Трговско друштво за производство, трговија и услуги ИТЕХ - Горан ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, нас: Мирче Ацев бр. 1/16 Прилеп.

Дејности: 30.01, 3.02, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.47, 52.50, 52.61, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 71.33, 72.10, 72.2, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 91.33, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 92.31/1, 93.31/2, 92.71, 92.72.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Плакески Горан управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3861/99 (33809)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за инженеринг трговија и финансиско работење "Манза" експорт импорт ДОО Скопје." (5115)

Се огласуваат за неважни следните одкументи:

Пасош бр. 1344766/00, издаден од УВР - Куманово на име Љагифи Валдете, ул. "Др. М. Стојановик" бр. 4, Куманово. (4570)

Пасош бр. 198425, издаден од на име Илијевски Горан, с. Рогачево, Тетово. (4581)

Пасош бр.1044416, издаден од ОВР - Струга на име Диманоски Цемајл, с.Подгорци, Струга. (4595)
 Пасош бр.0899014, издаден од УВР-Струмица на име Кљепова Даниела, с.Костурино бр.343-г, Струмица. 4596
 Пасош бр. 938002/96, издаден од УВР - Тетово на име Ристовски Крсто, с.Жилче, Тетово. (4597)
 Пасош бр. 0160929, издаден од УВР - Скопје на име Кондовска Марија, ул."Б. Талевски" бр.60/1-9, Скопје.
 Пасош бр.1373384, издаден од ГУВР - Скопје на име Ракипи Ракип, с.Бојане, Скопје. (4605)
 Пасош бр. 880304/96, издаден од УВР - Тетово на име Керим Абдулахи, с. Бозовце, Тетово. (4624)
 Пасош бр. 708286/95, издаден од УВР - Скопје на име Ханумша Амед, ул. "А. Дундик" бр.189 а, Скопје. (4652)
 Пасош бр. 555599/95, издаден од УВР - Скопје на име Ариф Амед, ул."А. Дундик" бр.189 а, Скопје. (4654)
 Пасош бр. 423074/94, издаден од УВР-Куманово на име Косановиќ Елизабета, ул."К.Маркс" бр.36, Куманово. (4662)
 Пасош бр.1137613/98, издаден од УВР - Куманово на име Исени Вељдан, ул."К.Мисирков" бр.7А, Куманово.
 Пасош бр.1439683/00, издаден од УВР - Куманово на име Фејзула Љатифи, ул."К.Фетак" бр.14, Куманово.
 Пасош бр.895812/96, издаден од ГУВР-Скопје на име Бедетовиќ Неат, ул."Банга Тодоровиќ" бр.5/1, Скопје.
 Пасош бр.1044561/98, издаден од ОВР-Струга на име Кура Шефки, с. Велешта, Струга. (29303)
 Пасош бр. 034992/93, издаден од УВР - Скопје на име Зуди Мазлами, с. Бојане, Скопје. (4737)
 Пасош бр.1453607/00, издаден од УВР - Скопје на име Шабани Шпенди, ул."Б. Шабани" бр.53, Скопје. (4739)
 Пасош бр.601375/95, издаден од УВР - Скопје на име Исмаил Имери, с. Арачиново, ул."10" бр.70, Скопје. 4740
 Пасош бр. 158124/94, издаден од УВР - Скопје на име Муртезан Исмет, с. Д. Количани, Скопје. (4745)
 Пасош бр. 447702/94, издаден од УВР - Скопје на име Бундалеска Снежана, бул."П. Одреди" бр.8/45, Скопје.
 Пасош бр.1271986/99, издаден од УВР - Скопје на име Назми Исени, ул."Х. Жефаровиќ" бр.7/25, Скопје. 4764
 Пасош бр.1489441/99, издаден од УВР - Скопје на име Сенат Дечковиќ, с. Којлија, Скопје. (4765)
 Пасош бр.0460144/95, издаден од УВР-Гостивар на име Рафет Љутвиу, с.Чегране, Скопје. (4768)
 Пасош бр.592631, издаден од ОВР - Гостивар на име Рушита Емира, с. Добри Дол, Гостивар. (4772)
 Пасош бр.841589 на име Горан Милуновиќ, ул."Цветан Димов" бр.174, Скопје. (4773)
 Пасош бр.13820, издаден од ГУВР - Скопје на име Цветаноска Сојна, ул."Беас Куле" бр.2-6, Скопје. (4774)
 Пасош бр.750128, издаден од ГУВР - Скопје на име Цветаноски Благоја ул."Беас Куле" бр.2-6, Скопје. 4775
 Пасош бр.1094295/98, издаден од ГУВР-Скопје на име Михаил Попов, ул."8 Ударна бригада"-20 А, Скопје. (4777)
 Пасош бр.0952660, издаден од ОВР-Валандово на име Каракамчев Љубомир, ул."Беласица" бр.20, Валандово.
 Пасош бр. 923382/96, издаден од УВР - Скопје на име Правда Чуни, ул."З. Цемаил" бр.25, Скопје. (4821)
 Пасош бр.0940036 на име Амзоски Сабит, ул. "Дабничка" бр.39, Прилеп. (4831)
 Пасош бр.1065209/98, издаден од ОВР-Струга на име Кленкоски Гадафи, ул."ЈНА" бр.57, Струга. (4840)
 Пасош бр. 788186/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемет Мемеди, с.Љуботен, Скопје. (4847)
 Пасош бр.1273928/99, издаден од УВР - Скопје на име Мамути Измит, ул."М.Тито" бр.19, с.Арачиново, Скопје.
 Пасош бр. 973727/96, издаден од УВР - Скопје на име Рамис Камбер, ул."М. Садик" бр.10 а, Скопје. (4864)
 Пасош бр.1113068/98, издаден од УВР - Куманово на име Алији Цемал бр.1113068/98, Куманово. (4892)
 Пасош бр.1228700, издаден од УВР- Струмица на име Стојанова Митра, ул."Белградска" бр.9, Струмица. 4894
 Пасош бр.449601/94, издаден од ГУВР- Скопје на име Сали Дурмиш, ул."Че Ге Вара" бр.124, Скопје. (4896)
 Пасош бр.1230434/99, издаден од ГУВР-Скопје на име Таџедин Ајети, с.Синѓелиќ, Скопје. (4899)

Пасош бр.1046703/97, издаден од ОВР-Куманово на име Зекири Ервин, с. Липково, Куманово. (4902)
 Пасош бр. 1306227, издаден од УВР - Штип на име Петковски Методи, ул."С.Стојменски" бр.17, Штип. 3806
 Пасош бр. 0823316, издаден од УВР - Тетово на име Неими Алирами, ул."Г. Петров" бр.6, Тетово. (4903)
 Пасош бр. 1133711/98, издаден од УВР - Велес на име Снисављев Борче, Велес. (4905)
 Пасош бр.968192, издаден од УВР - Битола на име Оливер Николовски, ул."Ениче Вардар" бр.19, Битола.
 Пасош бр.1352839/00, издаден од УВР - Скопје на име Арсим Мема, ул."С. Стефкова" бр.108, Скопје. (4911)
 Пасош бр.1142779, издаден од УВР-Скопје на име Тане Таневски, бул."Ј. Санденски" бр.21/4-8, Скопје. (4912)
 Пасош бр.1305662/99, издаден од УВР - Струмица на име Трајков Иван, с.Градско Балдовци 10, Струмица.
 Пасош бр.0787742, издаден од УВР - Скопје на име Чичовска Гордана, ул."Д. Мишовиќ" бр.3/2-3, Скопје.
 Пасош бр.1040016/97, издаден од УВР - Скопје на име Салијевиќ Цеврије, ул."Виничка" бр.76, Скопје. (4965)
 Пасош бр. 534487/94, издаден од УВР - Скопје на име Тахири Хајрије, бул."Македонска косовска бригада" бр. 29/3-6, Скопје. (4968)
 Пасош бр.367259/94, издаден од ОВР - Струга на име Мамуди Мухамед, с. Делогожда, Струга. (4976)
 Пасош бр.1515330, издаден од ГУВР - Скопје на име Реџеп Воша, ул."Исаија Мажов ски" бр.36/1/19, Скопје.
 Пасош бр.1414642, издаден од ГУВР - Скопје, на име Бучкоски Љупчо, ул."Владимир Каваев" бр. 22-6, Скопје (4980)
 Пасош бр.1380122, издаден од ГУВР - Скопје на име Станковски Драган, ул."Боро Менков" бр.6/1-4, Скопје.
 Пасош бр. 1281624 на име Димоска Радмила, ул."15 Корпус" бр.102, Охрид. (940)
 Пасош бр.1384853/00, издаден од УВР-Тетово на име Муамет Иљази, с. Челопек, Тетово. (5008)
 Пасош бр.715966 на име Јованче Најдов, ул."Б. Крстик" бр.3/12, Кавадарци. (5033)
 Пасош бр.8611226, издаден од УВР - Охрид на име Ашталовски Зоран, Охрид. (5042)
 Пасош бр. 250223/94, издаден од УВР - Тетово на име Муса Реџа, ул."106" бр. 9, Тетово. (5057)
 Пасош бр.1445759/00, издаден од УВР - Скопје на име Алиловски Бесим, ул."М. Митевски" бр. 10/6-16, Скопје
 Пасош бр. 1465952, издаден од УВР - Тетово на име Куртиши Мустаф, с.Пирок, Тетово. (5071)
 Пасош бр. 640626/95, издаден од УВР - Скопје на име Јосифоска Снежана, ул."Н.Тесла" бр.2/1-15, Скопје. 5074
 Пасош бр.1302602, издаден од ГУВР - Скопје на име Божиноски Јовица, ул."Горги Казепов" бр.16/3/15, Скопје. (5118)
 Пасош бр.1332405/00, издаден од УВР - Куманово на име Емини Рамадан, с. Матејче, Куманово. (5119)
 Пасош бр.1201809/00 на име Лога Алинаџи, с. Ново Село, Струга. (5143)
 Пасош бр.1024705, издаден од УВР - Куманово на име Зекири Фатима, ул."Михајло Пупин" бр. 6, Куманово. (5155)
 Чекови бр. 215967, 215968 и 215969, од тековна сметка бр. 11637855, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковска Емилија, Скопје. (5073)
 Работна книшка на име Тасевски Дејан, Скопје. 5021
 Работна книшка на име Алексос Павле, ул., "Балканска" бр. 55, Штип. (5031)
 Работна книшка на име Петровски Надо, ул."Нико Фундале" бр.13/50, Битола. (5034)
 Работна книшка на име Димитровски Дејан, Скопје.
 Работна книшка на име Величковска Ружа, с. Мрчевци, Скопје. (5040)
 Работна книшка на име Кузмановски Бранко, ул. "Б.Мост" бр. 1А, Битола. (5049)
 Работна книшка на име Нуредини Шеза, Тетово. 5052
 Работна книшка на име Геческа Вела, Тетово. (5053)
 Работна книшка на име Адеми Ремзи, с. Г. Бањица, Гостивар. (5055)
 Работна книшка на име Бандева Билјана, ул."Милојкова" бр.11, Штип. (5061)

- Работна книшка на име Георгиевски Милан, Делчево. (5063)
- Работна книшка на име Мурговски Сашо, ул. "П. Мирчева" бр.12, Битола. (5064)
- Работна книшка на име Нимлевски Стеван, ул. "Партизанска" бр.95 Д, Демир Хисар. (5065)
- Работна книшка на име Горгија Павлески, ул. "Дебарска" бр.7, Прилеп. (5066)
- Работна книшка на име Анте Грујоски, Скопје. (5087)
- Работна книшка на име Сениша Стојановски, Скопје. (5088)
- Воена книшка ЕМБ 2007975450130, издадена од во Скопје на име Христовски Златко, Скопје. (5117)
- Свидетелство на име Сулејмани Селвије, Тетово. 5037
- Свидетелство бр.8 одделение на име Кефсер Зекири, ул. "Т. Мендол" бр. 107, Куманово. (5041)
- Свидетелство за 8 одделение на име Атанасов Гоце, ул. "Искра" бр.9, Кочани. (5044)
- Свидетелство на име Арифџи Зекрија, ул. "11 Ноември" бр. 27, Куманово. (5045)
- Свидетелство на име Нухиу Бедри, Тетово. (5051)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мердине Осман, с. Теарце, Тетово. (5054)
- Свидетелство на име Костадиновска Емилија, с. Смојмирово, Берово. (5058)
- Свидетелство на име Емин Омер, Штип. (5059)
- Свидетелство на име Емин Фирус, с. Селце, Штип.
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "С. Фрашери" -с. Пирок на име Бельџија Камилџи, с. Пирок, Тетово. (5067)
- Свидетелство за 8 одделение на име Садри Медиа, с. Пирок, Тетово. (5068)
- Свидетелство на име Јехарет Мазлами, Тетово. (5069)
- Диплома од средно образование на име Бошкова Гордана, ул. "Ср. Фронт" бр.7/20, Штип. (5062)
- Здравствена книшка на име Драган Маринков, с. Плесенци, Пробиштип. (5032)
- Здравствена книшка на име Јовановски Блаже, ул. "М. Барага" бр.112, Пробиштип. (5046)
- Книшка на име Шабани Ранис, с. Поповјани, Кичево.
- Даночна картичка бр.0010135 на име "Лоттер" ДОО, Гевгелија. (5048)
- Чекови од бр. 4293115 до 4293123, од тековна сметка бр. 14100531, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановски Љупчо, Скопје. (4969)
- Чекови од бр. 0160000162936 до 0160000162948, од тековна сметка бр.10549360, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Дисоски Кирил, бул. "Партизански Одреди" бр.117/1, Скопје. (4977)
- Работна книшка на име Каралиев Павел, Охрид. 4908
- Работна книшка на име Димитрова Цветанка, ул. "Др. Диндич" бр. 54, Куманово. (4920)
- Работна книшка на име Равманоски Тефик, с. Октиси, Струга. (4922)
- Работна книшка на име Башким Рамадани, Тетово.
- Работна книшка на име Трипуновска Ленче, с. Шемшево, Тетово. (4932)
- Работна книшка на име Трајанова Јованка, ул. "Први мај" бр. 7/9, Кочани. (4937)
- Работна книшка на име Серафимовски Слободан, Скопје. (4963)
- Работна книшка на име Николовски Кристијан, Скопје. (4966)
- Работна книшка на име Стојковска Гордана, Скопје.
- Работна книшка на име Игор Митевски, ул. "Р. Востание" бр.3/3-1, Скопје. (4982)
- Работна книшка на име Костиќ Златко, Скопје. (4983)
- Работна книшка на име Митревска Ирена, Скопје.
- Свидетелство за 8 одделение на име Атице Алију, с. Студеничани, Скопје. (4907)
- Свидетелство, издадено од ДЕМАУ "Гошо Викентијев" на име Наунов Владко, ул. "А. Македонски" бр.25, Кочани. (4913)
- Свидетелство на име Мишериф Таиде, с. Склупчане, Куманово. (4914)
- Свидетелство за 1 година на име Драган Роглев, ул. "Самоилова" бр. 49-2/4, Радовиш. (4923)
- Свидетелство на име Бурим Алими, Тетово. (4929)
- Свидетелство на име Газменд Реџа, Тетово. (4931)
- Свидетелство на име Незири Млдита, ул. "ЈНА" бр. 167, Гостивар. (4934)
- Свидетелство на име Незири Ељеса, ул. "ЈНА" бр.167, Гостивар. (4935)
- Свидетелство за 8 одделение на име Зејнели Ферит, Гостивар. (4936)
- Диплома на име Сандев Шамуран, Кочани. (4910)
- Книшка на име Зоран Увановски, ул. "1" бр.69, Биљановце, Куманово. (4921)
- Книшка на име Банески Смалце, ул. "В.Змејоски" бр. 26, Кичево. (4928)
- Работна книшка на име Ангелова Мирјана, ул. "Енгелсова" бр.6/3, Велес. (4819)
- Работна книшка на име Пенова Шекерина, Гевгелија. (4822)
- Работна книшка на име Карајанова Весна, Гевгелија.
- Работна книшка на име Јосифоски Томе, с. Кукуречани, Битола. (4827)
- Работна книшка на име Петрушевски Борко, Скопје.
- Работна книшка на име Тутиќ Елзина, Скопје. (4895)
- Работна книшка на име Сеједин Бекир, Скопје. (4897)
- Свидетелство за 8 одделение на име Ангелова Мирјана, ул. "Енгелсова" бр.6/3, Велес. (4820)
- Свидетелство за 7 одделение на име Ташковска Кети, с. Ропотово, Прилеп. (4830)
- Здравствена книшка на име Верка Блажевска, Битола. (4826)
- Здравствена книшка на име Сулејман Ремзи, ул. "Ј.Сандански", Битола. (4829)
- Даночна картичка бр.5030990100538, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Видеотеки "Џиба", Скопје. (4898)
- Решение бр. 07-5170/2 за царински контингент, издадено од Министерство за економија - Скопје на име МИС Глобус, Скопје. (4861)
- Чекови од бр.5001599 до 5001666605, од тековна сметка бр.4468830, издадени од Поштанска Штедилница Скопје на име Зафировва Крепиева Љиљана, Скопје.
- Чекови од бр. 0050005544520 до 0050005544529, од тековна сметка бр.60835/71, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Соња Симовска, Скопје. 4771
- Чекови од бр.4270194 до 4270211, од тековна сметка бр.2850190, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трајанка Трајковска, Скопје. (4780)
- Чекови од бр.9900018904 до 9900018927, од тековна сметка бр.13149-39, издадени од Македонска банка а.д. - Скопје на име Трајанка Трајковска, Скопје. (4781)
- Работна книшка на име Влатко Манов, с.Горни Подлог, Кочани. (4702)
- Работна книшка на име Стојкоска Цвета, Делчево.
- Работна книшка на име Георгиевска Билјана, Скопје. (4738)
- Работна книшка на име Дураџоски Васил, ул. "Н. Наумоски" бр. 6, Струга. (4757)
- Работна книшка на име Мани Февзи, Скопје. (4770)
- Работна книшка на име Драге Горѓиовски, Скопје.
- Свидетелство на име Ефнушев Благој, ул. "Д. Груев" бр.12, Радовиш. (4758)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "К. Гаврилски-Јане", с.Ропотово - Прилеп на име Стојаноски Александар, Скопје. (4776)
- Свидетелство за 8 одделение на име Василев Дончо, ул. "И.Алексов" бр.103, Радовиш. (4788)
- Индекс на име Наумова Михаела, Штип. (4759)
- Диплома на име Гвозденович Жаклина, ул. "Т.Думба" бр.4/2, Куманово. (4705)
- Даночна картичка на име Димановска Љубица, ул. "АВНОЈ" бр.56, Куманово. (4704)
- Даночна картичка бр.4030993240630, издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Водно Тобако", Скопје. (4778)
- Чекови од бр. 444322 до 444336 на име Попоска Елисавета, Охрид. (4716)
- Решение за запишување наво Регистарот на преставништва, издадено од Основен суд на име ДОО "Гасекспорт", Скопје. (4761)

Чекови од бр. 4589041 до 4589054, од тековна сметка бр. 3119512, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рицковска Македонка, Скопје. (4435)

Чекови од бр. 5049488 до 5049492, од тековна сметка бр. 72288, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костовски Митко, Скопје. (4616)

Работна книшка на име Дуичевиќ Десанка, Скопје.

Работна книшка на име Добринка Ристова, ул. "Роза Петрова" бр. 3/11, Кочани. (4553)

Работна книшка на име Реим Демири, с. Кочилари, Велес. (4555)

Работна книшка на име Виолета Болчинко, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Гевгелија. (4556)

Работна книшка на име Алимани Сервет, Тетово.

Работна книшка на име Насер Река, Скопје. (4571)

Работна книшка на име Целал Ајети, Скопје. (4572)

Работна книшка на име Фадиљ Дациќ, Скопје. (4604)

Работна книшка на име Лилјана Чаволи, Скопје. (4620)

Работна книшка на име Бекировски Исуфзеади, с. Текија, Скопје. (4622)

Работна книшка на име Базда Абдулмецит, Скопје.

Работна книшка на име Дарко Серафимовски, Скопје. (4675)

Работна книшка на име Стаменковска Милица, Скопје. (4676)

Работна книшка на име Стевковска Бети, Скопје.

Воена книшка, издадена од Скопје на име Исеиновски Бесим, Скопје. (4552)

Воена книшка, издадена од во Скопје на име Ариф Наим, Скопје. (4606)

Воена книшка Б/0061064, издадена од во Скопје на име Абдула Ислами, Скопје. (4692)

Чековна картичка бр. 8051-55 на име Бобан Олгица, Штип. (4564)

Свидетелство за 2 година, издадено од ЦОКОБ - Скопје на име Бајрами Амир, Куманово. (4525)

Свидетелство за 8 одделение на име Хисени Хајриз, с. Лојане, Куманово. (4554)

Свидетелство за 6 одделение на име Мицески Иванчо, с. Годивје, Прилеп. (4558)

Свидетелство на име Тодоровски Драган, с. Лажани, Прилеп. (4559)

Свидетелство на име Хамиде Брахими, с. Пирок, Тетово. (4560)

Свидетелство на име Беџети Зилкиде, с. Камењане, Тетово. (4561)

Свидетелство на име Имери Садула, с. Студеничани, Скопје. (4565)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Јоаким Крчоски" - с. Манастирец - Македонски Брод на име Талески Боге, Скопје. (4661)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од ГТЦ "Чеде Филиповски-Даме" - Скопје на име Китановски Тони, Скопје. (4688)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Маршал Тито" - с. Арачиново, Скопје на име Фарук Тахири, с. Арачиново, Скопје. (4690)

Ученичка книшка, издадена од ДСУ "Владо Тасевски" Скопје на име Јанка Накова, Скопје. (4602)

1.2. Предмет на набавка е набавка на:
- Сечен цвет, според Спецификација број 1;
- Саксиско цвеќе, според Спецификација број 2;
- Расаден материјал, според Спецификација број 3 и
- Декоративни садници, според Спецификација број 4.

Спецификациите, може да се подигнат во Службата, секој работен ден од 8-15 часот, без надомест.

Набавката може да се подели на повеќе понудувачи по спецификации.

1.3. Набавката ќе се извршува во текот на една година, sukcesивно според потребите на Службата.

Понуденото цвеќе треба да е со оригинално потекло и да е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени од Република Македонија.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на цвеќето.

2.3. Понудата треба да содржи цена во денари за секој цвет поодделно, со сите трошоци.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање.

2.5. Во понудата понудувачот треба да го потврди рокот за испорака кој изнесува за сечениот цвет и саксиското цвеќе 2 (два) часа, а за декоративните садници и расадниот материјал 2 (два) дена.

2.6. Во понудата задолжително да се задржат редните броеви од Спецификациите.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки во оригинал или заверено фотокопие кај овластен орган и писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.2. Понудувачот треба да достави референчна листа на испорака.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да предадат потпишано и заверено писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

3.5. Со понудата понудувачите треба да достават валидна банкарска гаранција на износ од 6.000 ден, во смисла на член 55 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Најповолниот понудувач ќе се избере според критериумот најниска цена при што ќе се споредуваат поодделно цените на понуденото цвеќе, а поповолна ќе биде онаа понуда која содржи поголем број на цвеќиња со пониска цена, согласно член 25 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во весниците

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 13 став 1, алинеја 1, член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СЕЧЕН ЦВЕТ, САКСИСКО ЦВЕЌЕ, РАСАДЕН МАТЕРИЈАЛ И ДЕКОРАТИВНИ САДНИЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, Скопје, ул. "Железничка" бб.

"Дневник" и "Службен весник на РМ". Понудата може да се достави и на денот на јавното отворање, но најдоцна до почетокот на јавното отворање на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, Скопје, Комисија за јавни набавки.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05. 04. 2001 година, во 11,00 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Телефон за контакт и информации 123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Македонската академија на науките и уметностите, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАЦИОНИ РАБОТИ НА СПОМЕН КУКАТА "УРАНИЈА" ВО ОХРИД, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачувач: Македонска академија на науките и уметностите - Скопје (МАНУ).

1.2. Предмет на набавката: изведба на градежни градежно-занаетчиски и инсталациони работи за спомен кука "Уранија" во Охрид, врз основа на претходно изработен главен изведен проект.

1.3. Обемот и техничкиот опис на работите даден е во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност.

1.5. Постапката по повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во Македонската академија на науките и уметностите со надомест во износ од 800,00 денари и се уплаќа пред подигање на документацијата на сметка бр. 40100-785-378; ЕДБ 4030967362863, НБМ, а главниот изведен проект може да се разгледува секој работен ден за време на траењето на тендерот во Библиотека на Академијата од 8,30 до 15,30 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите треба да содржат единечна цена за секоја од позициите на предметот во тендерската документација и вкупна цена со пресметан данок и други давачки, искажани во денари и германски марки.

3.2. Рок на изведување на работите.

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Гарантен рок.

3.5. Динамика на градење на објектот.

3.6. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста; изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот;

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет;

- референтна листа на изведени работи од ваков вид.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВО-ЛЕН ИЗВЕДУВАЧ

4.1. Цена.

4.2. Референтна листа.

4.3. Начин на плаќање.

4.4. Техничка подобност.

4.5. Рок на изведување на работите.

4.6. Динамика на градење на објектот.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок за доставување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на повикот во "Службен весник на РМ".

5.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на МАНУ, ул. "Крсте Мисирков" бр. 2, Скопје.

5.4. Понудата и другата документација се доставува во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши два дена по истекот на рокот за доставување на понудите во просториите на МАНУ во 11,00 часот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледани.

6.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 114-200/152.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди заради набавка на медицински потрошен материјал, потребен за ОЕ Клиника за трауматологија.

1.3. Спецификацијата со количества и видови на материјалите што се предмет на набавка, дадени се во тендерската документација.

1.4. Тендерската документација може да се подигне во архивата при Клиничкиот Центар, по претходна уплата на износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Македонска Банка Скопје. Само тој што ќе откупи тендерска документација може да учествува со своја понуда.

1.5. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следниве податоци:

- име и адреса на понудувачот,
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со сите давачки, ф-ко корисник,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител,
- проспектен материјал,
- рок на важност на понудата,
- можност за поделба на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- решение за вршење на дејност,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), издаден од носителот на платниот промет-оригинал или заверена копија од страна на нотар, соглас-

но член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98),

- доказ, извод од судската евиденција дека не е встечај и дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност.

Бараните документи треба да се достават во оригинал или во копија заверена од страна на нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 05. 04. 2001 година, во 11,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена	40 бода,
- рок на испорака	30 бода,
- начин на плаќање	30 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 05. 04. 2001 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 05. 04. 2001 година во 11,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да ѝ предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат изработени според тендерската документација, условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-773.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-38/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-38/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за прекинувачи и тоа:

Тип на прекинувач	Вкупно сетови	Испорака најкасно до 01.05.2001	Испорака најкасно до 01.06.2001	Испорака најкасно до 01.08.2001	Прилог во тендер документација
K3AS1-123 kV	6 сета	2 сета	2 сета	2 сета	прилог бр. 1
K3AS2-400 kV	3 сета	1 сет	2 сета		прилог бр. 2
заеднички сет за K3AS1иK3AS2	1 сет	1 сет			прилог бр. 3

за потребите на Е.Л. Пренос во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М" Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Понудувачот треба да даде цена со сите трошоци за обезбедување на стручен надзор по прекинувач.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.6. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата понудена набавка, на паритет ДДП Скопје, изразена во ДЕМ со посебно исказан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудувачот треба да го запази бараниот рок на испорака по сетови.

2.7. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела)

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.5. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 70 поени

4.2. Начин на плаќање - 30 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 28.03.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целосна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-39/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-39/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за набавка на резервни делови за прекинувачи и тоа:

Тип на прекинувач	Вкупно сетови	Испорака најкасно до 01.05.2001	Испорака најкасно до 01.07.2001	Испорака најкасно до 01.09.2001	Прилог во тендер документација
ЗР-123	9 сета	3 сета	3 сета	3 сета	прилог бр. 4 и 5
ЗР-420	1 сет	1 сет			прилог бр. 6

за потребите на ЕЛ. Пренос во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј. П. "ЕСМ" ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј. П. "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата набавка, на паритет ДДП Скопје, изразена во ДЕМ. со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудувачот треба да го запази бараниот рок на испорака по сетови.

2.7. Понудата не мора да ги опфати сите прилози (дозволена е делумно понуда - делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на еден прилог).

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

3.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.5. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки):

- 4.1. цена 70 поени,
4.2. начин на плаќање 30 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.03.2001 година во 13 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-56/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-56/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за набавка на резервни делови за багери производство на Man Takraf, според изготвени спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК Битола и за следните типови на багери: SRs 2000; SRS 630.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер спецификациите можат да ги подигнат во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 1, од 8 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ", ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-56/2001.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на деловите.

3.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката - дозволена е делумна понуда.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство).

3.4. Понудувачот треба, тендер спецификациите да ги пополни и истите да ги достави како составен дел на понудата.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот и условите за плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-

ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави референтна листа за испорака на ваков вид стоки во последните 3 години.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за регистрација за Данок на додадена вредност.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки):

5.1. цена	60 поени,
5.2. начин на плаќање	30 поени,
5.3. рок на испорака	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 02.04.2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Набавувачот го задржува правото реализација на набавката да ја додели на повеќе понудувачи.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повикот, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-59/01 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ-Скопје, Подружница РЕК Осломеј.

1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

- Испитување на делови од турбина за оценување на преостанатиот век на експлоатација на турбината по програма.

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Карактеристики:

- Тип на Турбина 13K125 производ на Zamech-Poland.

2.1. Програмата за испитување на делови од турбина за проценка на преостанатиот век на експлоатација, може да се подигне кај тех. директор на Т.Е. "Осломеј".

3. Содржина на понудата.

Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целото испитување (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки, ако услугата е од странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во ГМ, а ДДВ да биде изразен како посебна позиција.

Понудите во оригинал со пропратната документација.

Понудата треба да има рок на важност.

Понудувачот треба да обезбеди докази за техничката способност за извршување на работите.

Понудите во оригинал со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација.

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ кој го издава институцијата за платен промет а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење	40 поени
- квалитет на извршените работи	30 поени
- рок на завршување на работите со динамика	20 поени
- начин на плаќање	10 поени

6. Начин и рок на доставување на понудата.

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, 54 и 55 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Подружница РЕК Осломеј с. Осломеј.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден. 6.04.2001 год. во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2001 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј.

1.2. Предмет на набавката се: Гумени кабли според спецификација, која што понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 3, секој работен ден од 12,00 до 14,00 часот и за истата

е потребно да се уплати износ од 500 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, "Службен весник на РМ" бр. 26/98, односно со отворање на понудите на лице место.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производите на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни цени и вкупна цена (да се пополнат подигнатите спецификации), на понудената набавка согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки на паритет ДДП РЕК Битола и РЕК Осломеј изразена во ДЕМ, со посебно исказан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Карактеристиките за каблите што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.9. Понудата со пропратната документација освен техничката од странските понудувачи треба да биде преведена на македонски јазик.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (два-та документи треба да се оригинали или заверени копии).

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.4. Понудувачот треба да достави референтна листа на ваков вид стоки.

3.5. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	40 бода,
- квалитет	20 бода,
- начин на плаќање	20 бода,
- рок на испорака	20 бода.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), преку пошта или во архивата на набавувачот.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје, или на лице место.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 03. 04. 2001 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП "ЕСМ" на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-63/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА NSW TD 40B СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-63/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за булдозер NSW TD 40B за потребите на РЕК Битола во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудата од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

4.1. Цена	50 поени,
4.2 Начин на плаќање	30 поени,
4.3. Рок на испорака	20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09. 04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР ТД 25 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-64/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за потребите на РЕК Битола во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудата од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

4.1. Цена	50 поени,
4.2 Начин на плаќање	30 поени,
4.3. Рок на испорака	20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09. 04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-65/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за долен построј за градежни машини за потребите на РЕК Битола во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единични и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудата од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

4.1. Цена	50 поени,
4.2 Начин на плаќање	30 поени,
4.3. Рок на испорака	20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10. 04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци,

подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-66/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРИ "СUMMINS" СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-66/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за мотори "СUMMINS" за потребите на РЕК Битола во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единични и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудата од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 4.1. Цена | 50 поени, |
| 4.2. Начин на плаќање | 30 поени, |
| 4.3. Рок на испорака | 20 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10. 04. 2001 година во 13 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ES 6/46 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-67/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за булдозер ES 6/45 за потребите на РЕК Битола во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ.

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудата од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- | | |
|----------------------|-----------|
| 4.1. Цена | 50 поени, |
| 4.2 Начин на плаќање | 30 поени, |
| 4.3. Рок на испорака | 20 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 11. 04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Подрачна единица Тетово, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на Јавниот повик бр. 3/2001 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Тетово, Пл. "Маршал Тито" бб.

- Предмет на Јавниот повик бр. 3/2001 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање понуди за изведба на градежно и градежно-занаетчиски работи на станбен објект (42,40 м/14,20м) од П+4+Пк, Б2 населба "Тоскалар" во Гостивар.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на Јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки).
- Економско-финансиски бонитет - оригинал или копија заверен од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки).
- Расположлива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката.
- Организациона поставеност.
- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навремено изведување на работите.
- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката.
- Список на квалификувани работници за реализација на набавката.
- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи и нивно именување.
- За посочените подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап.
- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал или заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следна документација:
 - Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс),
 - Извод од регистрација на дејност,
 - Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми потребно е да се достави:
 - Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2,
 - Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права,
 - Потпишан и заверен договор за главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.
 - Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
 - Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена.
 - Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Подрачна единица Тетово, Пл. "Маршал Тито" бб, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот.
 - Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јавно гласило.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец февруари 2001 година во однос на месец јануари 2001 година е повисока за 1,3%, а планираната за 0,2% повисока во однос на месец јануари 2001 година.

2. Правото на пораст на платите за месец февруари 2001 година во однос на месец јануари 2001 година за правните лица од членот 3 изнесува до 1,3%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец февруари 2001 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
482. Одлука за помилување на осудени лица...	1945
483. Уредба за звањата на државните службеници во Министерството за надворешни работи кои вршат дипломатски и конзуларни работи и задачи.....	1945
484. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште.....	1945
485. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште "11 Октомври"-с. Урвич - општина Камењане.....	1946
486. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	1946
487. Одлука за давање согласност на Одлуката за давање согласност на Договорот за изменување на Договорната спогодба со фирмата Hainan S.I.T. Enterprise Corp.....	1946
488. Одлука за давање согласност на Одлуката за давање согласност на Договорот за изменување на Договорот за заем со Кинеската банка.....	1946
489. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на распределба на нето добивката од работењето на ЈП "Македонска пошта" д.о.-Скопје по Годишната сметка за 1999 година.....	1946
490. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на резултатите од работењето на ЈП "Македонска пошта" д.о.-Скопје по Годишната сметка за 1999 година.....	1946
491. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермер на "Марибел" увоз-извоз ДОО, Прилеп, на локалитетот "Пештерица", Прилеп.....	1947
492. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-оникс на ДПТУ "Еуро Мармо-Гранити" увоз-извоз ДОО, Прилеп, на локалноста кај с. Манастир, Прилеп.....	1947
493. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-глина и глинизирани шкрилец на Друштво за производство, трговија и услуги "СОКОЛ И ЕЛЕН" Мишко Миленковски ДООЕЛ увоз-извоз Битола, на локалитетот "Бабино" во атарот на општина Сопотница...	1947
494. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-гранит на "ГРАНИ-ПРИ" увоз-извоз ДОО, Прилеп, на локалитетот "Голем Камен-Котелот" кај с. Лопатица, Прилеп.....	1948
495. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина технички украсен камен-мермер на "УНИ-ГРАН-МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на локалитетот "Веprчани"-Мариово.....	1948
496. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-доломит на Друштво за производство, градежништво, промет и услуги "БЕРОВИК", Рамиз ДОО увоз-извоз од с. Батинци, Скопје на локалитетот "Маркова Сушица"-с. Осинчани.	1949
497. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-песок на Друштво за производство, трговија и услуги "АЛЕМ КОМПАНИ", Шабан ДООЕЛ експорт-импорт с. Долно Коњари, Петровец на локалитетот "с. Долно Коњари" општина Петровец.....	1949
498. Одлука за пренесување на правото на привремено користење на недвижен имот.....	1949
499. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот под закуп.....	1950
500. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	1950
501. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	1950
502. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	1951
503. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	1951
504. Одлука за овластување на институција за вршење на работите на Централен депозитар за хартии од вредност.....	1952
505. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	1952
506. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за димензиите, вкупните маси и основните услови кои мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата во сообраќај на патиштата.....	1952
Исправка за определување на царински контингенти при увоз на опрема, алат, инструменти и други средства наменети за изградба на ХЕЦ "Козјак".....	1953
Исправка на Одлуката за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука).....	1953

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, д.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.